

### Цели на фондот

Фондот е наменет за сите оние клиенти кои сакаат да остварат атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот како САД, Германија и Швајцарија. Приносот ќе се остварува преку вложување на имотот на фондот во големите компании кои ја креираат глобалната побарувачка, кои се двигатели на економскиот развој и носители на иновации. Преку вложување во фондот клиентите ќе обезбедат диверзификација на својот капитал и ќе ги остварат своите специфични финансиски цели, со истовремено висока ликвидност на вложувањето.

\* Детални информации може да најдете во Проспектот.

### Податоци за фондот

Име на фондот	ВФП Премиум Инвест
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	111.036.514,52
Цена на уделот	101,7139
Минимален износ на вложување*	
Стандардна девијација	2,70%
Ризична класа	3

\* во зависност од програмата која би ја избрал клиентот.

### Надоместоци

Надоместоци на товар на инвеститорот:

до 920.000 ден	5,0%
920.001 - 1.535.000	4,5%
1.535.001 - 3.070.000	4,0%
3.070.001 - 6.145.000	3,5%
Влезна провизија	
6.145.001 - 15.370.000	3,0%
15.370.001 - 30.745.000	2,5%
30.745.001 - 61.490.000	2,0%
61.490.001 - 153.745.000	1,5%
над 153.745.001	1,0%

Надомест за излез не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на фондот:


Надомест за управување	2% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,25% годишно

### Остварен принос

Принос од основање	1,71%	Просечен принос	
		12 месеци	/
		2 години	/
		5 години	/
		од основање	0,06%

\* приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

### Изложеност по вид на инструмент




### ТОП 10 КОМПАНИИ

Daimler AG	4,37%
Bayer AG	3,57%
Fresenius SE & Co KGaA	3,21%
Berkshire Hathaway Inc	3,20%
Allianz SE	2,96%
Munich Re AG	2,93%
Nestle	2,90%
Roche Holding AG	2,75%
BASF SE	2,64%
SAP SE	2,51%


### Вредност на удел



### Географска изложеност



### Секторска изложеност



### Валутна изложеност

